

Транспорт					
Патна инфраструктура					
Автопати (изградба / рехабилитација)					
	Назив на проект	Статус	Финансиска институција	Вредност во евра	Модел на финансирање
1	Изградба на автопат Демир Капија-Смоквица во должина од 28,2 км	во реализација	ЕБРД, ЕИБ и ЕУ - ИПА	221,000,000	заем и донација
2	Изградба на автопат Миладиновци (Скопје)-Штип во должина од 47 км	во реализација	Експорт-импорт банка на Кина	206,000,000	заем
3	Изградба на автопат Кичево-Охрид во должина од 57км	во реализација	Експорт-импорт банка на Кина	374,000,000	заем
4	Изградба на автопат Требениште - Струга во должина од 8,5 км	во подготовка	ЕБРД	45,000,000	заем
5	Изградба на автопат Гостивар - Кичево	во подготовка			ЈПП
6	Изградба на автопат Скопје- Блаце во должина од 13 км	во подготовка			ЈПП
7	Изградба на автопат Струга - Кафасан	планиран			
8	Рехабилитација на автопатска делница Велес - Катланово во должина од 23,5 км	во реализација	ЕУ - ИПА	8,000,000	донација
9	Рехабилитација на автопатска делница Смоквица - Гевгелија во должина од 10,15 км	планиран	ЕУ - ИПА	7,000,000	донација
10	Рехабилитација на автопатска делница Неготино - Демир Капија во должина од 6,5 км	планиран	ЕУ - ИПА	7,000,000	донација
11	Рехабилитација на автопатска делница Куманово - Миладиновци во должина од 23 км	планиран	ЕУ - ИПА	16,000,000	донација
Експресни патишта (изградба/реконструкција)					
	Назив на проект	Статус	Финансиска институција	Вредност во евра	Модел на финансирање
1	Изградба на експресен пат Куманово-граница со Р. Бугарија, делница Ранковци-Крива Паланка во должина од 22 км	планиран	СБ	66,000,000	заем
2	Проширување и реконструкција до ниво на експресен пат на делница Штип-Кочани во должина од 26 км	во реализација	ЕБРД	23,000,000	заем
3	Изградба на нов експресен пат Охрид-Пештани во должина од 14,5 км	во реализација	ЕБРД	60,000,000	заем
4	Изградба на експресен пат Штип-Радовиш во должина од 38 км	планиран	ЕБРД	60,000,000	заем
5	Експресен пат Велес-Штип (до Кадрифаково) во должина од 24,3 км	во реализација	ЕБРД	14,900,000	заем
6	Изградба на експресен пат од Градско преку Росоман и Дреново до Прилеп во должина од 28,3 км	планиран	ЕБРД, Буџет на РМ и ЕУ - ИПА	68,000,000	заем, Буџет на РМ и донација
Магистрални патишта (изградба/реконструкција)					
	Назив на проект	Статус	Финансиска институција	Вредност во евра	донација
1	Рехабилитација на магистрален пат Битола-Ресен-Буково во должина од 27 км	во реализација	СБ	8,000,000	заем
2	Рехабилитација на магистрален пат Кочани-Делчево 26 км	планиран	СБ	10.000.000	заем
Регионални патишта (изградба/реконструкција)					
	Назив на проект	Статус	Финансиска институција	Вредност во евра	Модел на финансирање
1	Доизградба на регионален пат од Кичево до Дебар преку Извор во должина од 20 км	во реализација	СБ	20,000,000	заем
2	Рехабилитација на регионален пат, спој со А4 (Ново Село)-Маврово-Жировница-Дебар во должина од 20 км	во реализација	СБ	8,000,000	заем
3	Рехабилитација на регионален пат Мелнички мост" - Центар Жупа, општина Центар Жупа во должина од 8 км	планиран	СБ	1,000,000	заем
4	Рехабилитација на регионален пат Делчево-Планина Голак во должина од 11,5 км	планиран		1,000,000	
5	Доизградба на регионален пат крак 1 од Р-418 (фаза 2), на потег фабрика „Вевчанка“ - Здравствен дом Вевчани, општина Вевчани Должина од 0,642 км	планиран		300,000	
6	Рехабилитација на регионален пат Мокрино-Смолари во должина од 4 км	планиран		1,500,000	
7	Рехабилитација на регионален пат Нов Дојран-Николик во должина од 6 км	планиран		1,000,000	
8	Рехабилитација на регионален пат Лажани-Ропотово-Црнилиште во должина од 17 км	планиран		1,600,000	
9	Рехабилитација на регионален пат Кривогаштани-Обршани-Воѓани во должина од 9,5 км	планиран		1,000,000	
10	Изградба на регионален пат Пробиштип-ски-центар Пониква во должина од 14 км	планиран		5,000,000	
11	Изградба на регионален пат Тораница-Саса (Крива Паланка-Каменца) во должина од 17,1 км	планиран		10,000,000	
12	Изградба на регионален пат Старо Коњарево-Ново Коњарево во должина од 4 км	планиран		1,300,000	
13	Рехабилитација на регионален пат Тетово-Брвеница-Чегране-Гостивар во должина од 16 км	планиран	СБ	2,000,000	заем
14	Изградба на регионален пат Опае-Бељаковце-Станчиќ-граница со Косово во должина од 16 км	во реализација	ЈПДП	6,100,000	Буџет на ЈПДП
15	Доизградба на регионален пат од Скопје до Сончев Град во должина од 4,4 км	во реализација	ЈПДП	6,700,000	Буџет на ЈПДП
16	Довршување на рехабилитација на регионален пат Липково-Арачиново во должина од 20 км	планиран	ЈПДП	6,200,000	Буџет на ЈПДП
17	Надградба на Регионален пат Р 2246 до село Могорче во должина од 4,5 км	во реализација	ЈПДП	500,000	Буџет на ЈПДП
18	Надградба на Регионален пат Р 1308 до с. Брајчино во должина од 3,5 км	во реализација	ЈПДП	330,000	Буџет на ЈПДП

<b>Рехабилитација и надградба на патни делници</b>					
	<b>Назив на проект</b>	<b>Статус</b>	<b>Финансиска институција</b>	<b>Вредност во евра</b>	<b>Модел на финансирање</b>
1	Рехабилитација на патна делница Кочани (Превалец)-Македонска Каменица-Делчево во должина од 34 км	планиран	СБ	10,000,000	заем
2	Рехабилитација на патна делница Тетово-Пирок-Гостивар во должина од 10 км	во реализација	ЈПДП	850,000	Буџет на ЈПДП
3	Рехабилитација на патна делница Попчево-Белотино-Рич во должина од 9 км	во реализација	ЈПДП	500,000	Буџет на ЈПДП
4	Надградба на патна делница Карбинци-Зрновци-Виница во должина од 10,5 км	во реализација	ЈПДП	800,000	Буџет на ЈПДП
5	Надградба на патна делница Кавадарци-Неготино во должина од 4 км	во реализација	ЈПДП	500,000	Буџет на ЈПДП
6	Изградба на патна делница Коњух-Бељаковце (Кратово-Куманово) во должина од 3 км	во реализација	ЈПДП	500,000	Буџет на ЈПДП
7	Надградба на патна делница Пробиштип-Крупниште-Штип во должина од 15 км	во реализација	ЈПДП	1,000,000	Буџет на ЈПДП
8	Надградба на патна делница Струмича-Ново Село-граница со Република Бугарија во должина од 10 км	во реализација	ЈПДП	1,000,000	Буџет на ЈПДП
9	Рехабилитација на патна делница Арачиново-Умин дол-Куманово	планиран			
10	Рехабилитација на патна делница Кондово-Радуша	планиран			
11	Рехабилитација на патна делница Сарај-Групчин	планиран			
12	Рехабилитација на патна делница Тетово-Попова Шапка	планиран			
13	Рехабилитација на патна делница Гостивар-Стража	планиран			
14	Рехабилитација на патна делница Гостивар-Србиново	планиран			
15	Рехабилитација на патна делница Струга-Калишта	планиран			
16	Рехабилитација на патна делница Тајмиште-Зајас	планиран			
17	Рехабилитација на влезот во Кичево	планиран			
18	Рехабилитација на транзит низ Кичево	планиран			
19	Рехабилитација на излезот од Кичево	планиран			
20	Рехабилитација на патна делница Осломеј-Туин	планиран			
21	Пат Тетово-граница со Косово	планиран			
<b>Друга патна инфраструктура</b>					
	<b>Назив на проект</b>	<b>Статус</b>	<b>Финансиска институција</b>	<b>Вредност во евра</b>	<b>Модел на финансирање</b>
1	Трета фаза од проектот за рехабилитација и зајакнување на 13 мостови во Република Македонија на Коридорот 10 во соработка со НАТО	во реализација	НАТО	8,600,000	донација
2	Рехабилитација на мостовите во Македонија (Мелнички мост, мост Гемидии Велес, мост кај Злеово, мост кај Пишица, мост кај Сиричино)	во реализација	ЈПДП	2,400,000	Буџет на ЈПДП
3	Доизградба на клучката Брвеница	во реализација	ЈПДП	1,000,000	Буџет на ЈПДП
4	Изградба на клучка Смилковци на обиколницата на Скопје	во реализација	ЈПДП	600,000	Буџет на ЈПДП
5	Осветлување на клучки и крстосници во Република Македонија	планиран			Буџет на РМ
6	Изградба на пат до Граничен премин помеѓу Република Македонија и Србија (Голема Црцорија - Голеш) во должина од 3,5 км	планиран		2,100,000	
7	Систематско испитување на свлечиштата на патиштата и нивна навремена санација (континуирано)	во реализација			Буџет на РМ
8	Изградба на пат село Костинци-село Зрзе-Манастир Св. Преображение Христово, општина Долнени во должина од 7,5 км	во реализација		1,600,000	Буџет на РМ
9	Изградба на пристапен пат до откупно дистрибутивен центар за јаболка „Макази“ во општина Ресен во должина од 0,55 км	во реализација		160,000	Буџет на РМ
10	Надградба на патот за Чучер Сандево	планиран		500,000	

Железничка инфраструктура					
Меѓународни железнички коридори					
	Назив на проект	Статус	Финансиска институција	Вредност во евра	Модел на финансирање
1	Изградба на пругата Куманово-Бељаковце во должина од 30,8 км	во реализација	ЕБОР и ВБИФ	46,400,000	заем и донација
2	Изградба на делница Бељаковце-Крива Паланка во должина од 34 км	во реализација	ЕБОР и ВБИФ	145,000,000	заем и донација
3	Изградба на делница Крива Паланка-Деве Баир во должина од 23,5 км	во подготовка	ЕБРД, ЕИБ и ЕУ - ИПА	340,500,000	заем и донација
4	Железничко поврзување кон Албанија - Подготовка на основен проект и друга потребна документација за изградба и надзор на нова железничка делница Кичево-граница со Република Албанија со крак до Охрид	во реализација	ЕУ - ИПА	8,000,000	донација
5	Изградба и надзор на нова железничка делница Кичево-граница со Република Албанија со крак до Охрид	во подготовка			заем и донација
Друга железничка инфраструктура					
	Назив на проект	Статус	Финансиска институција	Вредност во евра	Модел на финансирање
1	Ремонт на железничка пруга Ногаевци (Велешко)-Градско-Неготино во должина од 30 километри	во реализација	ЕБРД	9,400,000	заем
2	Изградба и реконструкција на делницата Битола-Кременица и изградба со крак кон Индустриска зона Жабени во должина од 16 км	во подготовка	ЕУ - ИПА	20,000,000	донација
3	Рехабилитација и надградба на железничката станица во Скопје	во реализација	ЕУ - ИПА	2,600,000	донација
4	Рехабилитација, надградба и реконструкција на железнички станици	во реализација	ЕУ - ИПА	2,500,000	донација
5	Набавка и инсталација на опрема за Глобален систем за мобилна комуникација во железница и опрема за Европски систем за контрола на возовите	планиран	ЕУ - ИПА	6,000,000	донација
6	Подготовка на проектна документација за реконструкција и рехабилитација на железничката делница Велес-Битола	планиран	ЕУ - ИПА	1,500,000	донација
7	Подготовка на проектна документација за реконструкција и рехабилитација за градежни работи и надзор за железничката делница Скопје-Кичево во должина од 117 км	планиран	ЕУ - ИПА	1,500,000	донација
Други проекти во железницата					
	Назив на проект	Статус	Финансиска институција	Вредност во евра	донација
1	Обнова на возен парк на МЖ Транспорт преку набавка на 6 нови патнички гарнитури (4 дизел-моторни и 2 електромоторни гарнитури), реконструкција на постојните електро-локомотиви и набавка на 150 товарни вагони од различен тип	во реализација	ЕБОР	50,000,000	заем
Пристаништа и воден транспорт					
	Назив на проект	Статус	Финансиска институција	Вредност во евра	Модел на финансирање
1	Обележување на пристаништата, пристапните мостови и платформи и каналот Студенчишта со сигнални светла и пловидбени знаци	планиран		20,000	
2	Обележување на пловните патишта за обезбедување на минимална оддалеченост на пловилата од брегот на Охридското Езеро	планиран		30,000	
3	Набавка на брод за чистење на езерското дно, одржување на пловни патишта и поставување сигнализација на пловни патишта за Охридско, Преспанско и Дојранско Езеро	планиран		400,000	
4	Мобилни пловила за инспекторската служба при Капетанија - Охрид	планиран		40,000	
5	Санација на пристаништа и пристапни платформи по Охридското Езеро	планиран		240,000	
6	Поставување на понтонски пристаништа на Охридското Езеро	планиран		150,000	
7	Изградба на marina „Охрид“	планиран			ЈПП
Воздушен транспорт					
	Назив на проект	Статус	Финансиска институција	Вредност	Модел на финансирање
1	Набавка, инсталирање и тестирање на нов ATM (Air Traffic Management) систем, вклучувајќи и техничко оперативна сала за истиот	во реализација	ЕБОР	8,100,000	заем
2	Набавка, инсталирање и тестирање на опрема за комуникација и радарско набљудување	во реализација	ЕБОР	2,100,000	заем
3	Набавка на метео опрема за аеродромите во Скопје и Охрид	во реализација	ЕБОР	530,000	заем

Енергија					
Производство на електрична енергија					
	Назив на проект	Статус	Финансиска институција	Вредност	Модел на финансирање
1	ПК Подинска јагленова серија – Суводол	во подготовка		42,000,000	
2	Рудник за јаглен Живојно	во подготовка		104,000,000	
3	Ревитализација и модернизација на Блок 1 во ТЕЦ Битола	во реализација	Дојче банка	30,000,000	заем
4	Ревитализација и модернизација на ТЕЦ Осломеј	во подготовка		110,000,000	
5	Топлификација на Битола, Могила и Новаци	во подготовка	КФВ	67,000,000	заем
6	ХЕЦ Бошков Мост	во реализација	ЕБОР и буџет на АД ЕЛЕМ	107,000,000	заем и буџет на АД ЕЛЕМ
7	Брана Луково Поле	во подготовка	Светска банка и АД ЕЛЕМ	84,000,000	заем и буџет на АД ЕЛЕМ
8	Ревитализација на шест хидроелектрични центри (II Фаза)	во реализација	КФВ	32,000,000	заем
9	Зголемување на моќноста на ХЕЦ Шпиље	во подготовка	КФВ	47,100,000	заем
10	Парк на Ветерните електрани Богданци	во реализација	КФВ	56,000,000	заем
11	Гасификација на Република Македонија	во подготовка			
12	ХС „Лисиче“	во подготовка	ЕИБ	20,000,000	заем
13	ХС „Злетовица“ фаза 2 и 3	во подготовка	ЕИБ	фаза 2=45,147.196 и фаза 3=19,571.630	заем
14	Комбинирана термоелектрана-топлана „Енергетика“	во подготовка		120,000,000	заем или ЈПП
15	Рудник за јаглен Мариово и нова термоелектрична централа во Мариово	во подготовка		100,000,000	заем или ЈПП
16	Пумпно-акумулациона хидроелектрична централа „Чебрен“	во подготовка		400 - 450,000,000	ЈПП
17	Нови можности за развој на ТЕЦ Неготино	во подготовка		300 - 500,000,000	заем или ЈПП
18	Парк на Ветерните електрани Богданци (II фаза)	во подготовка		21,000,000	заем или ЈПП
19	Искористување на водниот потенцијал за изградба на мали хидроелектрични центри	во подготовка			ЈПП
20	Отворање на нови рудници за експлоатација на метални минерални сировини Стогово, Тајмиште, Иловица, Плавица (Црн врв), Казандол, Луке-Тораница, Лојане-Липково, Саса-Македонска Каменица, Боров Дол-Кочче	во подготовка		1,093,000,000	ЈПП концесија
Преносен електро - енергетски систем					
	Назив на проект	Статус	Финансиска институција	Вредност	ЈПП
1	Изградба на двосистемски 110 kV далекувод ТС Битола 3 - ТС Битола 4 во должина од 10,5 км	во реализација	Светска банка	2,400,000	заем
2	Реконструкција на 110 kV далекувод Скопје 1 – Тетово 1 со 110 kV поле во ТС Југохром во должина од 48,6 км	во реализација	Светска банка	3,600,000	заем
3	Реконструкција на 110 kV далекувод ТС Скопје 1 – ТС Куманово 1	во реализација	АД МЕПСО	1,000,000	Буџет на АД МЕПСО
4	Изградба на 400 kV интерконективен далекувод Штип (Р. Македонија) – Ниш (Р. Србија) (со 400 kV поле во ТС Штип) во должина од 69,8 км	во реализација	Светска банка	11,200,000	заем
5	Изградба на 400 kV интерконективен далекувод ТС Битола 2 (Р. Македонија) – ТС Елбасан (Р. Албанија)	во подготовка	ЕБОР	43,500,000	заем
6	Набавка и инсталација на нов SCADA/EMS систем за потребите на Националниот диспечерски центар, резервен диспечерски центар и маркет менаџмент систем	во реализација	ЕБОР	4,200,000	заем
7	Набавка и инсталација на системи за автоматизација, управување, заштита и сопствено напојување во 9 трансформаторски станици	во реализација		1,900,000	АД МЕПСО
8	Набавка и монтажа на нов 400/110 kV енергетски трансформатор со автoreгулација (ТС Скопје 1/5)	во реализација		2,700,000	АД МЕПСО
9	Изградба на втора 400 kV интерконективна врска со електроенергетскиот систем на Р. Косово во должина од 19 километри	планиран		6,000,000	
10	Реконструкција на осум 110 kV далекуводи постари од 40-50 години, при што е предвидено замена на старите бетонски столбови и опрема	во реализација	ЕБОР	25,000,000	заем
11	Набавка и инсталација на примарна опрема за потребите на АД МЕПСО	планиран		7,500,000	
12	Далечинско следење, видео надзор и управување на трафостаниците	планиран		5,000,000	
13	Поставување на оптички кабел во преносната мрежа и нејзино комплетно затварање во оптички прстен	планиран		3,000,000	
14	Реконструкција и ревитализација на ТС Дуброво	планиран		4,800,000	
15	Електрификација на села	планиран		4,000,000	
Проекти од енергетска ефикасност					
	Назив на проект	Статус	0	Вредност	0
1	Формирање Фонд за енергетска ефикасност	во подготовка	Светска банка	15,000,000	заем
2	Проект „Хибридни возила за јавната администрација“	планиран			

Животна средина					
Комунална инфраструктура и Инфраструктура за наводнување					
	Назив на проект	Статус	Финансиска институција	Вредност	Модел на финансирање
1	Водоснабдување и одведување на отпадни води	во реализација	ЕИБ	50,000,000	заем
2	Водовод и канализација на општините	во реализација	КФВ	12,699,143	заем
3	Изградба на фекална канализација во населено место Сопиште и локалитетот Сончев град и одведување кон постојните канализациони мрежи во Општина Кисела Вода и Општина Аеродром	во подготовка		5,000,000	
4	Изградба на колектор по десниот брег на река Вардар до идната пречистителна станица за Скопје	планиран за 2017 година			донација
5	Наводнување на јужната долина на реката Вардар 2 фаза	во реализација	КФВ	21,700,000	заем
6	Изградба на системот за водоснабдување за дел од населените места во општина Сопиште, Регионален водовод Патишка Река	планиран за 2017 година		4,400,000	
7	Брана „Речани“ на Оризарска река	планиран		37,000,000	
8	Брана „Конско“	планиран		25,000,000	
9	Систем за наводнување „Маркова река – Куклиш“	планиран		1,000,000	
10	Отпочнување на изградба на 10 нови микроакмулации	планиран		25,000,000	
11	Проширување на ХС „Стрежево“ во општините Могила и Новаци	планиран		3,700,000	
12	Проширување на ХС „Брегалица“ во атарот на населеното место Немањаци во општина Свети Николе	во подготовка		3,200,000	
13	Изградба на главен довод во рамки на проектот Равен – Речица	планиран		19,000,000	
14	Изработка на техничка и планска документација и изградба на брана на реката Слупчанска	планиран		20,000,000	
15	Брана за мала акумулација на Тајмишка река во с. Зајас	во подготовка			
16	Зафат за наводнување од Тајмишка река за наводнување на површини во атарот на Драгомиште и Зајас цума	во подготовка			
17	Рехабилитација на пумпна станица, потисни цевководи и системот за наводнување во Дебар	во подготовка			
18	Микроакмулација Црнилиште, Долнени	во подготовка			
19	Изградба на пречистителна станица за отпадни води во населено место Волково–општина Горче Петров	во реализација	Словенија и Буџет на РМ и Град Скопје	6,000,000	донација и Буџет на РМ и Град Скопје
20	Изградба на пречистителна станица за отпадни води во Гевгелија	во реализација	Швајцарија, Грција и Буџет на РМ	9,600,000	донација и Буџет на РМ
21	Изградба на пречистителна станица за отпадни води во Кочани	во подготовка	Швајцарија и Буџет на РМ	22,000,000	донација и Буџет на РМ
22	Проект „Дојранско езеро“ – проектирање и изградба на систем за зафаќање и транспорт на вода од бунарското подрачје Долна Ада, Палурци за полнење на Дојранското Езеро, а вишокот на вода ќе се користи за наводнување на земјоделските површини од населените места во општина Богданци	во подготовка		3,600,000	
23	Санација и реконструкција на постојните станици за пречистување на отпадни води во Македонија (во општините Куманово, Берово, Преспа, Струга, Свети Николе, Дојран и Македонски Брод)	во подготовка		500,000	
24	Одржување и поправка на постојниот систем и набавка на 5 нови потопни пумпи за нормално функционирање на системот за полнење на Дојранското Езеро од бунарското подрачје Гавато	во подготовка		300,000	
25	Реконструкција и проширување на канализационата мрежа во Прилеп	во реализација	ЕУ - ИПА	15,400,000	донација
26	Изградба на станица за пречистување на отпадни води во Прилеп	во реализација	ЕУ - ИПА	9,667,773.79	донација
27	Изградба на пречистителна станица за отпадни води во Кичево	планиран	ЕУ - ИПА	8,500,000	донација
28	Изградба на пречистителна станица за отпадни води во Струмица	планиран	ЕУ - ИПА	9,800,000	донација
29	Изградба на пречистителна станица за отпадни води во Радовиш	планиран	ЕУ - ИПА	6,500,000	донација
30	Изградба, проширување и рехабилитација на канализациона мрежа во Куманово	планиран	ЕУ - ИПА	5,000,000	донација
31	Изградба, проширување и рехабилитација на канализациона мрежа во Берово	планиран	ЕУ - ИПА	5,000,000	донација
32	Изградба на пречистителни станици за отпадни води во општина Сарај	планиран за 2017 година		4,000,000	
33	Доизградба на водоводни системи во Липково, Тетово и Зајас	планиран		3,900,000	
34	Изградба на филтер-станција на системот за водоснабдување на Гостивар	планиран		2,000,000	
35	Изработка на проектна документација за подобрување на инфраструктурата во собирањето и третманот на отпадните води во Струмица, Тетово и Битола	во реализација	ЕУ - ИПА	6,750,000	донација
	Изработка на проектна документација за подобрување на инфраструктурата во собирањето и третманот на отпадните води во Гостивар, Кавадарци и Дебар	во подготовка			
36	Изградба на инфраструктурни објекти од областа на управување со отпад и управување со води	планиран	СБ	18,000,000	заем
37	Изработка на проектна документација за изградба на трансфер-станции и депони во согласност со ЕУ стандардите во источен и североисточен регион	планиран	ЕУ - ИПА	1,400,000	донација
38	Изградба на депони и интегриран систем за управување со отпад во Полошки регион и Југоисточен регион со концептот на јавно-приватно партнерство	планиран			ЈПП
39	Изградба на регионални водоводи за општините во соработка со општините и центрите за регионален развој	планиран			
40	Процес на селектирање, собирање и рециклирање на амбалажен отпад	во подготовка	Буџет на РМ	15,000	Буџет на РМ
41	Регулација на речно корито на река Вардар	во подготовка		6,520,325	

Туризам					
	Назив на проект	Статус	Финансиска институција	Вредност	Модел на финансирање
1	Развој на Националниот парк Маврово (изградба на трајлер парк за камп возила, туристички излетнички центри и кампови, камп за планинари, спелеолози и љубители на кањонингот, спортско-рекреативен центар, излетнички – кајакинг камп, летен детски камп, излетнички места, планинарски домови, национален планинарски центар)	планиран	ЕУ - ИПА	26,000,000	ЈПП и донација
2	Развој на Националниот парк Галичица, за изградба на: планински комплекс Корита, етно камп кај м.в. Царина-Преспа (старата управна зграда), камп во дивината на м.в. Асанѓура Шарбојца), угостителски етно објект кај инфоентарот во Охрид и кај видиковецот Коритски рид, паркинг за камп возила кај клучката Св. Наум и кај м.в. Опизари-Преспа	планиран	ЕУ - ИПА	1,345,000	ЈПП и донација
3	Развој на Националниот парк Пелистер за развој на нови форми на сместување и промоција на туристичкиот потенцијал.	планиран	ЕУ - ИПА	2,350,000	ЈПП и донација
4	Развој на Мариово во центар на руралниот туризам, преку давање локации за изградба на мали хотели и кампови, означување патеки за велосипедизам и пешачење, продавање: мед, чаеви, етерични масла и органска храна од овој регион, обезбедување локации за снимање филмови, летање со балони и промоција на туристичките потенцијали)	планиран		250,000	
5	Формирање на Национален парк Шар Планина, при што ќе се овозможи целосна реализација и развој на Скијачкиот центар "Попова Шапка"	планиран			
6	Развој на постојните туристички развојни зони во пределот на Попова Шапка, Берово и Крушево и формирање на нови во планинските предели	планиран		1,500,000	
7	Отворањена сезонска авио-линија Охрид-Лондон	планиран		570,000	WIZZAIR
8	Развој на бањски, здравствен и рекреативен туризам преку поволности за изградба на велнес и здравствени центри, домови за стари лица, центри за спортски подготовки и др.	во подготовка			
9	Финансиска поддршка за бизнис идеи за туризам, креирани од студенти	во подготовка		50,000	
10	Продолжување на проектот за туристичка сигнализација на туристичките потенцијали, со цел поставување на дополнителни 400 ознаки во период од четири години, со цел запознавање на потенцијалните туристи со туристичките вредности на државата, како за странските така и за домашните посетители	во реализација		100,000	Буџет на РМ
11	Продажба, издавање и подобрување на условите за туристичко сместување во ловните и детските домови	планиран		50,000	
12	Субвенционирање на кредити за изградба, адаптација и уредување на мали сместувачки капацитети преку Македонската банка за поддршка и развој	планиран	МБПР		заем
13	Довршување на проектот „Македонско село“	планиран			
14	Категоризација на индивидуални сместувачки капацитети и онлајн платформа за следење и промовирање на сместувачките капацитети во сите туристички места во државата	планиран		50,000	
15	Изградба на рибарски куќички за промоција на туризмот на Дојранско Езеро	во подготовка		160,000	
16	Изградба на Скијачки центар „Попова Шапка“	во подготовка		80,000,000	ЈПП
17	Изградба на Ски Центар – Водно	во подготовка		10,500,000	
18	Изградба на жичница од црквата Свети Јован до Средно Водно	планиран		12,000,000	
19	Развој на Ски Центарот – Копанки, Пелистер, преку изградба на систем за производство на технички снег за заснежување на скијачките патеки во вкупна должина од 1.250 м.	планиран	АД ЕЛЕМ	1,000,000	АД ЕЛЕМ
20	Изведба на ски-патеки на планински локации во Македонија, (Беровско езеро, Голак и Плачковица)	планиран		3,700,000	Буџет на РМ и општините Берово, Делчево и Радовиш

21	Изработка на Физибилити студија и Мастер план за развој на скијачки центар на планината Јабланица	планиран		150,000	АД МЕПСО
22	Изработка на Физибилити студија и Мастер план за развој на ски центар во Националниот парк Галичица	во подготовка		195,000	АД МЕПСО
23	Проект „Обележување на препознатливи производи, локалитети, објекти, настани од значење за туризмот“	во реализација		40,000	Буџет на РМ
24	Развој на манастирскиот и друг верски туризам преку идентификување на сместувачките капацитети и изработка на веб страна и промотивни материјали	во реализација		25,000	Буџет на РМ
25	Уредување и обележување на 184 планинарски патеки од цела Македонија	во реализација		600,000	Програма за рурален развој
26	Уредување и обележување на 80 велосипедски планински патеки од цела Македонија	планиран		300,000	
27	Развој на алпинизмот и негово ставање во функција на туризмот	планиран		35,000	
28	Развој на параглајдинг туризмот како алтернативна форма на туризам	во реализација		16,000	Буџет на РМ
29	Уредување и обележување на гранични премини	во реализација		3,000	Буџет на РМ
30	Изработка на детална урбанистичко-планска документација за изградба на спортски аеродром Калишта-Струга	во реализација		10,000	ЈПП
31	Изработка на четири потстратегии за развој на конгресен, спортски, културен и активен туризам	планиран		60,000	
32	Продолжување на проектот за субвенционирање на странскиот организиран туристички промет во Република Македонија	во реализација		10,000,000	Буџет на РМ
33	Подобрување на условите за сместување во планинарските домови	во реализација		65,000	Буџет на РМ
34	Подобрување на условите на старите автокампови и давање на локаци за нови автокампови	во реализација		160,000	Буџет на РМ
35	Изградба на автокампот Ливадиште	планиран			
36	Вмрежување на туристичките места во руралните средини по региони преку изработка на заеднички промотивни материјали за развој на туристичката понуда	планиран		9,000	
37	Проект „Рибарско село“ преку зачувување на автентичната архитектура и оплеменување на крајбрежјето во селата Трпејца и Радожда	планиран			Буџет на РМ

## Социјална инфраструктура

Образование					
	Назив на проект	Статус	Финансиска институција	Вредност	Модел на финансирање
1	Градиме и реконструираме училишта	во реализација	ЦЕБ	47,000,000	заем, Буџет на РМ и донација
2	Градиме 145 училишни спортски саали	во реализација	ЦЕБ	15,300,000	заем, Буџет на РМ и донација
3	Изградба на нови објекти за потребите на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство и Факултетот за физичка култура при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, а ќе се обезбеди и инфраструктурно решение за потребите на Државниот универзитет – Тетово во Скопје и Универзитетот за информатички науки и технологии во Охрид	планиран		8,200,000	
4	Изградба на спортска сала во универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје (2015–2016) и спортска сала во Државниот универзитет – Тетово	планиран		3,100,000	Буџет на РМ
5	Изградба на пливачки базени во чишто рамки ќе бидат изградени нови затворени пливачки базени	планиран		8,000,000	
Социјална политика					
	Назив на проект	Статус	Финансиска институција	Вредност	ЈПП
1	40 нови градинки, објекти и групи во други просторни услови	во реализација		2,200,000	
2	Отворање на дневни центри за стари лица преку изградба на најмалку два дневни центри на годишно ниво во градот Скопје и повеќе општини во Македонија	во реализација		160,000	Буџет на РМ
3	Отворање на дневни центри за деца со попреченост (аутизам – Штип, Охрид, Битола и Прилеп, пречки во развојот – Валандово, Липково, Кочани, Охрид и Демир Хисар, оштетен вид и Даунов синдром – Скопје и Велес) и деца на улица – Прилеп и Гостивар	во реализација		1,600,000	Буџет на РМ
4	Изградба и реконструкција на капацитетите за сместување на студентите - Реновирање на студентскиот дом Гоце Делчев во Скопје	во реализација		8,000,000	Буџет на РМ
5	Изградба на станови за лица во социјален и други ранливи групи	во подготовка	ЦЕБ	50,700,000	заем и Буџет на РМ
6	Станови за станбено необезбедени лица (млади брачни двојки, лица со посебни потреби, самохрани родители, самци и други лица)	реализиран	ЦЕБ	30,000,000	заем и Буџет на РМ
Здравство					
	Назив на проект	Статус	Финансиска институција	Вредност	Модел на финансирање
1	Изградба на Клиничкиот центар „Мајка Тереза“ во Скопје и изградба на нова Клиничка болница во Штип	во подготовка	ЦЕБ	176,600,000	заем и Буџет на РМ
2	Изградба на Центар за лица заболени од Алцхајмер во Штип				во рамки на новата клиничка болница во Штип
3	Реконструкција на Клиничката болница во Тетово	во реализација			Буџет на РМ
4	Изградба на Општата болница во Кичево	во подготовка		3,000,000	Буџет на РМ
5	Целосна реконструкција на Специјална болница Св. Еразмо во Охрид	планиран		3,500,000	
6	Реконструкција на Градска општа болница „8 Септември“	планиран		2,500,000	Буџет на РМ
7	Реконструкција на Општата болница во Струмица	во подготовка		2,200,000	Буџет на РМ
8	Реконструкција на кровот на Општата болница во Струга	во подготовка			
9	Реконструкција на Специјалната болница за хируршки болести Св. Наум Охридски	во подготовка		1,200,000	Буџет на РМ
10	Реконструкција на психијатриската болница во Демир Хисар	во подготовка		1,000,000	Буџет на РМ
11	Поликлиника Сарај	планиран			

ЛЕГЕНДА	
планиран	Проектот е планиран во Програмата на Владата на Република Македонија 2014 - 2018 година.
во подготовка	За проектот во тек е изработката на техничката документација за реализација на истиот.
во реализација	Проектот има затворена финансиска конструкција, односно обезбедени се потребните средства и реализацијата на истиот е започната.